



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Г

ВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-693-19644

Среда, 22 декември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 75

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 3 динари. — Преплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристича број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-133; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

834.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА  
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН  
БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО

## Член 1

Во Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 66/82) во член 1 по зборовите: „велосипедите со мотор“, се додаваат зборовите: „трициклите со мотор, инвалидската количка со мотор“.

## Член 2

Во член 2 став 2 во уводната реченица по зборовите: „велосипед со мотор“, се додаваат зборовите: „трицикл со мотор, инвалидска количка со мотор“.

Точка 1 се менува и гласи:

„1) товарните возила регистрирани за личен труд:	
— до 3,5 тони носивост	250
— преку 3,5 до 5 тони носивост	350
— преку 5 до 10 тони носивост	400
— преку 10 тони носивост	500“.

По точка 1 се додаваат нови точ. 1а и 1б, кои гласат:

„1а) автобусите	500
1б) трициклите со мотор, регистрирани за личен труд	50“.

Точка 2 се менува и гласи:

„2) товарните возила што не се регистрирани за личен труд и комбибусите	100“.
---	-------

По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) трициклите со мотор што не се регистрирани за личен труд и инвалидската количка со мотор	10“.
---	------

Точка 3 се брише.

Точ. 8, 9 и 10 се менуваат и гласат:

„8) чамците за стопанска дејност, освен чамците од точка 9 на овој став, по еден KW сила на моторот	15
9) чамците за професионално вршење на дејноста рибарство, по еден KW сила на моторот:	
— кочарите	25
— други	10
10) бродовите за стопанска дејност, по еден KW сила на моторот	15“.

Став 3 се заменува со нови ст. 3 до 5, кои гласат.

„За пловидата од точ. 8 и 10 став 2 на овој член, со кои се врши туристичка дејност, бонови за моторен бензин и за дизел-гориво се издаваат само за периодот од мај заклучно со септември.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, бонови за моторен бензин и за дизел-гориво му се издаваат на:

1) сопственик на моторно возило кој не е во работен однос, а на кого, поради загубување или оштетување на долните екстремитети односно на карлицата, му е утврден инвалидитет од најмалку 80%, на кого му е утврдено потполно загубување на видот на обете очи или на бубрежен болен на дијализа — во количина од 80 литри за едномесечна потрошувачка;

2) сопственик на моторно возило кој е во работен однос, а на кого, поради загубување или оштетување на долните екстремитети, односно на карлицата, му е утврден инвалидитет од најмалку 70% — во количина од 80 литри за едномесечна потрошувачка;

3) сопственик на моторно возило кој секојдневно превозува лице, на кого поради загубување или оштетување на долните екстремитети, односно на карлицата, му е утврден инвалидитет од најмалку 70%, лице на кого му е утврдено потполно загубување на видот на обете очи, лице кое е бубрежен болен на дијализа или дете кое е спречено во физичкиот или психичкиот развој — на медицинска професионална рехабилитација, на редовна дијализа, на работа, во училиште или во организирано дневно згрижување — во количина од 80 литри за едномесечна потрошувачка;

4) инвалидско лице кога е во исклучително тешка состојба, што ја утврдува надлежниот орган во републиката, односно надлежниот орган во автономната покраина, во количина што ќе ја утврди тој орган.

Со потврда на надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина се докажува инвалидитетот, загубувањето на видот, потребата за редовна дијализа, дека детето е спречено во физичкиот или психичкиот развој, како и дека односните лица се во редовен работен однос, на редовно школување или на рехабилитација.“

## Член 3

По член 2 се додаваат два нови члена, кои гласат:

## „Член 2а

Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво се издаваат за моторни возила во сопственост на верски заедници и на свештени лица, а кои служат за вршење на верски обреди, за едномесечна потрошувачка во количина од 80 литри.

## Член 2б

За новокупени, а нерегистрирани моторни возила што се преземаат надвор од живеалиштето на сопственикот, а што не е можно да се превезат со железница, бонови за моторен бензин и за дизел-го-

риво му се издаваат на сопственикот во местото на преземањето на возилото, во количина од 10 литри на секои 100 километри растојание меѓу местото на преземањето на возилото и живеалиштето.“

#### Член 4

Во член 3 бројот: „300“ се заменува со бројот: „400“.

#### Член 5

Во член 4 став 2 се менува и гласи:

„Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво се издаваат за трактори на кои постои право на сопственост за едномесечна потрошувачка, во просек по трактор во количина од 200 литри, а поединечно за сопственици на трактори во количина што ќе ја определат надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина, зависно од големината на обработливите површини што се наоѓаат во сопственост на тие сопственици или во сопственост на други лица, од засеаната култура, сезонските работи и сл. Во обработливи површини не се сметаат површините што се обработуваат според договор за општествено организирано производство со земјоделски здруженија, со организации на кооперанти и со други организации на здружен труд со кои соработуваат земјоделците, а за кои гориво се обезбедува на начинот утврден за организациите на здружен труд во областа на земјоделството.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Боновите за дизел-гориво за самоодни комбајни на кои постои право на сопственост се издаваат за едномесечна потрошувачка во количина од 300 литри за периодот од 1 јуни до 31 декември.“

#### Член 6

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Покрај боновите за моторен бензин и за дизел-гориво во количините од член 2 ст. 1 и 2 на оваа уредба боновите им се издаваат на сопственици на возила за едномесечна потрошувачка, и тоа:

1) на индивидуални земјоделски производители кои своите производи ги довозуваат со своите возила од член 2 на оваа уредба на пазар или на собирното место, во количина што ќе ја определи надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, зависно од оддалеченоста, видот и количината на производите, од сезоната на собирањето на плодвите и сл., а најмногу до 100 литри;

2) на лица кои вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, а чија дејност е во врска со користењето на моторен бензин и дизел-гориво, во количина што ќе ја определи надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, зависно од видот на дејноста, остварениот промет и сл., и тоа најмногу до 50 литри за возило;

3) на лица кои се во постојан работен однос, а кои своите возила ги користат за давање на лекарска или ветеринарска помош, вршење на ПТТ услуги, вршење на инспекциска служба и продажба на книги, како и на царинските работници за заминување на работа и доаѓање од работа, во количина што ќе ја определи надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, и тоа најмногу до 40 литри за едномесечна потрошувачка;

4) на лица кои своите возила, односно пловни средства ги користат за потребите на вооружените сили на СФРЈ, на единиците и органите за цивилна заштита и на службата за набљудување и известување во општествено-политичките зедници во смисла на одредбите од Законот за општонародната одбрана, во количина на потрошеното гориво за овие намени.“

#### Член 7

Во член 7 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат:

„Издавањето на боновите за моторен бензин и за дизел-гориво за регистрираните возила, велосипедите со мотор, односно пловните средства од чл. 2 и 3 на оваа уредба задолжително се забележува во сообраќајната дозвола, односно во пловидбениот лист.“

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта на мало ги поништуваат боновите при продажбата на моторен бензин и дизел-гориво.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 4 до 6.

#### Член 8

Во член 8 зборовите: „за периодот јануари—октомври“ се заменуваат со зборовите: „за периоди од по три месеци“.

#### Член 9

Оваа уредба се применува од 1 јануари 1983 година.

#### Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Б. п. бр. 597

20 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бирисав Сребриќ, с. р.

835.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 23/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО ГРУПИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд од областа на индустријата и рударството што се занимаваат со производство на определени производи, односно групи производи од гранките: црна металургија, производство на базни хемиски производи, преработка на хемиски производи и преработка на каучук (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), можат цените на своите производи односно групи производи што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа:

- |                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| 1) од гранката 0107 | — Црна металургија                                     | до 6% |
| 2) од гранката 0118 | — Производство на базни хемиски производи:             |       |
| а) група 01181      | — Производство на хемикалии (освен за земјоделството): |       |

	— суровини за детерџенти	во просек за 9,2%
	— амонијак и N-раствори	до 9%
	— борна киселина	до 8%
	— дикалциум-фосфат	до 8%
	— саги	до 6%
	— олеум	до 8%
б) група 01182	— Производство на хемикалии за земјоделството:	
	— средства за заштита на растенијата	во просек за 6%
	— вештачки губриња, пакување од 50 kg	во просек за 9%
	— вештачки губриња, мали пакувања до 10 kg	до 9%
3) од гранката 0119	— Преработка на хемиски производи:	
а) група 01192	— Средства за перење:	
	— детерџенти	до 8,3%
4) од гранката 0129	— Преработка на каучук:	
а) подгрупа 012901	— Производство на гуми за возила освен протектирани	до 6%
б) подгрупа 012909	— Друга преработка на каучук:	
	— гумени, цевки, со влошки; меки гумени цевки без влошки; транспортни ленти, мазни, ребрести, и др.; гумени погонски ремени; клинесте ремени; профилирани гумени ленти	до 6%

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука, со доставување на ценовици, тарифи и сл. пред почетокот на применувањето на тие цени.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало, односно на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат најмногу до апсолутниот износ, кој според прописите постоел на ден 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 596  
20 декември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

336.

Прз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), прз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА СЛАД И ПИВО

1. Организациите на здружен труд што произведуваат слад и пиво можат цените на тие производи да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1) слад                          | 27,60 дин/kg  |
| 2) пиво (во шишиња од 1/2 литар) | 10,56 дин/lit |

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пиво со 12% екстракт. Цените за пиво од други видови и асортимани, и во друго пакување, можат да се зголемуваат до височината на растежот на цените на пивото од точка 1 на оваа одлука, при задржување на постојните односи.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 594  
20 декември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

337.

Прз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), прз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ

1. Организациите на здружен труд — преработувачи на кафе кои, по намалувањето на основниот данок на промет според Уредбата за измена на

Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82), постојните производителски цени за пржено кафе до 31 јули 1982 година не ги зголемиле, можат своите продажни цени за пржено кафе да ги зголемат најмногу за износот на намалениот данок на промет.

2. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и во движењето на цените поради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 593  
20 декември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

833.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ, ОДНОСНО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1. Организациите на здружен труд што превезуваат патници и предмети на пругите на Југословенските железници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) можат цените односно тарифните ставови за превоз на патници и предмети, што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, да ги зголемат до 17%, при задржување на постојните односи во тарифните системи.

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници, тарифи и сл., пред почетокот на применувањето на тие цени.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 595  
20 декември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

839.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ И ЗА УСЛУГИ НА СТОПАНСКАТА АВИЈАЦИЈА**

1. Организациите на здружен труд што вршат превоз на патници и стоки во внатрешниот воздушен сообраќај можат цените на превозот на линиите во редовниот внатрешен воздушен сообраќај, што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Организациите на здружен труд што вршат услуги на стопанската авијација можат цените на услугите за авиотретирање на земјени површини, што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

3. Организациите на здружен труд од точ. 1 и 2 на оваа одлука се должни Сојузната заедница за работи на цените да ја известат за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници, тарифи и сл., пред почетокот на применувањето на тие цени.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 592  
20 декември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борислав Сребриќ, с. р.

#### СОДРЖИНА:

	Страни
834. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво — — —	1809
835. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за определени производи, односно групи производи — — —	1810
836. Одлука за определување на највисоките цени за слад и пиво — — —	1811
837. Одлука за определување на највисоките цени за кафе — — —	1811
838. Одлука за определување на највисокото ниво на цените, односно на тарифните ставови за превоз на патници и предмети на пругите на Југословенските железници	1812
839. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за превоз на патници и стоки во внатрешниот воздушен сообраќај и за услуги на стопанската авијација —	1812